

# Опис на услуги за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft (USSD)

Јули 2024 година

# Содржина

<b>1</b>	<b>За овој документ</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Услуги за успех и поддршка на клиентите</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Како да купите</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Флекс додаток</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Опис на Услугите за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft</b>	<b>5</b>
	Услуги на повик	13
	Услуги за управување со успехот	15
<b>2.4</b>	<b>Подобрени решенија</b>	<b>15</b>
	Карактеристики и испорака на функции	32
	Ограничувања и исклучоци за услугите	32
	Усолгасеност и опсег на услугите	32
<b>2.5</b>	<b>Поддршка за повеќе земји</b>	<b>34</b>
	Преглед на услуги за поддршка на повеќе земји	34
	Како да купите	35
	Дополнителни правила и услови за поддршка за повеќе земји	35
<b>2.6</b>	<b>Дополнителни одредби и услови</b>	<b>36</b>
	<b>Додаток А: Графикони со видови на сериозност</b>	<b>40</b>
	<b>Додаток Б: Услуги за управување со успехот</b>	<b>46</b>

## **1 За овој документ**

Описот на услугите за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft нуди информации за услугите за поддршка достапни за купување од Microsoft. Важно е да се запознаете со описот на услугите што ги купувате, вклучувајќи ги предусловите, оградувањата, ограничувањата и обврските на клиентите. Услугите што ќе ги купите ќе бидат наведени во Работниот налог за услуги на претпријатие (Работен налог) или во друга применлива Изјава за услуги којашто го посочува или го содржи овој документ.

Имајте предвид дека не сите услуги што се наведени во овој документ се достапни глобално. За да утврдите кои услуги се достапни за купување во вашата локална област, контактирајте со претставник на Microsoft. Достапните услуги се подложни на промени.

## 2 Услуги за успех и поддршка на клиентите

Услугите за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft (услуги за поддршка) претставуваат сеопфатен комплет на услуги за поддршка што ќе ви помогне да го забрзате вашето патување до облакот, подобрување на ИТ решенијата и користењето на технологијата, заради реализација на нови деловни можности, во која било фаза од животниот циклус на ИТ. Нашите услуги за поддршка се приспособени на вашите конкретни потреби и ви помагаат максимално да ја искористите вашата инвестиција на Microsoft. Нашите услуги за поддршка вклучуваат:

- **Проактивни услуги:** Ваквите услуги се создадени за подобрување на здравјето на вашата ИТ-инфраструктура и операциите.
- **Услуги за управување со успехот:** Оваа услуга е создадена за да се олесни планирањето и имплементацијата.
- **Услуги за решавање проблеми:** Ваквите услуги овозможуваат резолуции за решавање на приоритетните проблеми 24 часа на ден, 7 дена седмично, за да се минимизираат периодите на пасивност и да се овозможи брза реакција.

### 2.1 Како да купите

Услугите за поддршка се достапни како Основен пакет, со проактивни услуги и подобрени решенија за купување според постојниот договор за Основен пакет, наведен во Работниот налог на услугите за претпријатијата, како што е опишано во Работниот налог на Услугите за претпријатија. Деталите на секој пакет се опишани подолу:

- **Основен пакет:** Овој пакет ги содржини нашите основни услуги за поддршка.
- **Проактивни услуги:** Тука спаѓаат дополнителните услуги за поддршка што може да се додадат во Основниот пакет по потреба.
- **Подобрени решенија:** Тука спаѓаат длабинските искуства и решенија за поддршка што може да се додадат во Основниот пакет по потреба.

Имајте предвид дека услугите достапни за купување според постојниот договор за Основен пакет се наведени во Работниот налог на Услугите за претпријатија. Ако имате прашања за тоа кои услуги се достапни за купување, контактирајте со претставникот на Microsoft.

**Табела 1 – Дефиниции на услугите за поддршка**

Ставка	Дефиниција
<b>Основен пакет</b>	Комбинација на проактивни, реактивни и услуги за управување со успехот и испораката, што ги поддржуваат Microsoft производите и/или Онлајн услугите коишто се користат во вашата организација.
<b>Проактивни услуги</b>	Дополнителните услуги за поддршка, вклучувајќи Проактивни услуги се достапни да ги додадете во вашиот Основен пакет за времетраењето на вашиот Работен налог и се претставени со "+" низ овој дел.

**Подобрени решенија**

Услугите за поддршка кои покриваат специфичен Microsoft производ или ИТ-систем на клиент, се достапни за додавање во вашиот Основен пакет за поддршка, за времетраењето на вашиот Работен налог и исто така се претставени со „+“ во овој дел.

---

**Поддршка за повеќе земји**

Поддршката за повеќе земји нуди поддршка на повеќе Локации за поддршка, како што е опишано во вашиот Налог за работа (или Работни налози). Услугите за унифицирана поддршка на претпријатија може да вклучуваат поддршка за повеќе земји ако е потребно и ако е наведено во Налогот за работа. Погледнете го делот 2.5 за повеќе информации за поддршката за повеќе земји.

---

## 2.2 Флекс додаток

Флекс додатокот е флексибилен дел од цената на вашиот основен пакет што може да се примени за купување на проактивни услуги, подобрени решенија, проактивни кредити или приспособени проактивни услуги за време на купувањето на услугите. Претставникот на Microsoft ќе ви овозможи повеќе детали за начинот на применување на Флекс додаток на договорот.

Следниве услови важат за доделувањето на вашиот Флекс додаток:

- **Проактивни кредити или Приспособени проактивни услуги:** За купување на Проактивни кредити или Приспособени проактивни услуги може да се применат до 20 % или 50.000 \$, што и да е повисоко, од вашиот распределен Флекс додаток.
- **Годишно доделување:** Флекс додатокот се распределува на годишна основа и сите услуги на кои е применет Флекс додаток мора да се користат во текот на важечкиот годишен мандат.
- **Услуги за управување со успехот:** Флекс додаток не може да се користи за услуги за управување со испорака на услуги, како што е дефинирано овде.
- **Размена на услуги:** Ако нарачавте еден вид на услуга со Флекс додаток и сакате да ја замените со друг вид на услуга, може да примените еквивалентна вредност на алтернативна услуга каде што е достапна и да се согласите со вашиот ресурс за испорака на услуги.
- **Рок за доделување:** Целокупниот расположлив Флекс додаток мора да биде распределен според времето на извршување на договорот или во спротивно ќе биде одземен.

## 2.3 Опис на Услугите за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft

Овој дел ги опишува ставките коишто се комбинирани за формирање на вашиот пакет за услуги за поддршка. Дополнително, ги наведовме услугите што може да се додадат во вашиот Основен пакет или во текот на времетраењето на договорот. Дел од вашиот Основен пакет вклучува флекс додаток кој се користи за додавање на проактивни услуги (обележани со „+“), подобрени услуги за решенија и/или прилагодени проактивни услуги на вашиот Основен пакет. Во Основниот пакет се вклучени услугите што се претставени со „✓“ во овој дел. Нашите услуги за поддршка вклучуваат:

- **Проактивни услуги:** Овие услуги помагаат да се спречат проблемите во околината на вашиот Microsoft и се закажуваат за да се осигури на достапноста на ресурсите и испораката, во текот на времетраењето на важечкиот Работен налог. Следниве Проактивни услуги се достапни како што се идентификувани подолу или според деталите од Работниот налог. Испораката на локацијата може да не е достапна за сите услуги и во сите географски региони. Испораката ќе биде далечински освен ако не се направи поинаков писмен договор и за дополнителен надоместок или освен ако не се продава изречно како услуга на локацијата.
- **Услуги за планирање:** Овие услуги даваат процени и прегледи на тековната инфраструктура, податоците, апликацијата и безбедносната средина за да ви помогнат во планирањето на санацијата, надградбата, миграцијата, распоредувањето или имплементацијата на решенијата според посакуваните исходи.

**Табела 2 – Видови на услуги за планирање**

Видови на услуги за планирање	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Доказ за концепт:</b> Целта на овој ангажман е да даде докази со коишто корисникот ќе може да ја процени изводливоста на предложеното техничко решение. Доказот може да биде во форма на работни прототипи, документи и дизајни, но обично не се испорачува како производ подготвен за користење.</li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Архитектонски услуги:</b> Ангажман, структуриран како серија дискусии предводени од експерт на Microsoft. Нашите експерти ќе работат со клиентите за да ги преведат деловните барања во архитектура на решенија направени по мерка што ќе го забрзаат успехот на распоредувањето. Овие дискусии може да вклучат евалуација на техничките барања, испитување на постојниот дизајн на архитектурата и обезбедување искусни технички увиди во најдобрите практики за архитектура на решенија. Овој процес е наменет да создаде дизајн на техничко решение што се усогласува со дадените цели и задачи и служи како клучен референтен документ за фазата на распоредување на производството.</li> </ul>	+

+ - Дополнителна услуга која може да се купи.

### Услуги за имплементација

Услугите за имплементација обезбедуваат краткорочна техничка стручност и стручност во управувањето со проекти за да се забрза дизајнот, распоредувањето, миграцијата, надградбата и имплементацијата на технолошките решенија на Microsoft.

**Табела 3 – Видови на услуги за имплементација**

Видови на услуги за имплементација	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Услуги за организациска социјализација:</b> Обезбедуваат краткорочна помош со распоредувањето, миграцијата, надградбата или развивањето функции. Ова може да вклучува планирање</li> </ul>	+

Видови на услуги за имплементација	План
и потврдување на доказ за концепт или обем на производство користејќи производи на Microsoft.	
+ - <i>Дополнителна услуга која може да се купи.</i>	

## Услуги за одржување

**Услугите за одржување** имаат цел да спречат проблеми во вашето Microsoft-окожување и вообичаено се закажуваат пред испораката на услугата за да се осигури достапноста на ресурсите.

**Табела 4 – Видови на услуги за одржување**

Видови на услуги за одржување	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Проценка по барање:</b>                      Онлајн автоматизирана платформа за проценка, која користи анализа на дневници, заради анализа и проценка на имплементацијата на вашата Microsoft технологија. Проценките по барање покриваат ограничени технологии. За да ја користите оваа услуга за проценка, потребна ви е активна Azure услуга со соодветни ограничувања на податоците, за да се овозможи користењето на услугата за проценка по барање. Microsoft може да обезбеди еднократна услуга за да го овозможи поставувањето на услугата. Во врска со Проценката по барање и за дополнителен надомест, достапни се Microsoft-ресурс на самото место (до два дена) или далечински Microsoft-ресурс (до еден ден) за помош при анализирањето на податоците и приоритизирање на препораките за санација, по вашиот договор за услуги. Имајте предвид дека проценките на самото место можеби нема да бидат достапни во сите географски области.                 </li> </ul>	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Програмата за процена:</b>                      Оваа проценка ги проценува дизајнот, техничката имплементација, операциите или управување со промените на вашите технологии од Microsoft, според препорачаните практики на Microsoft. На крајот од процената, ресурсот на Microsoft ќе соработува директно со вас за санација на проблемите и обезбедување извештај што ќе ја содржи техничката оценка на вашата средина, којшто може да опфати и план за санација.                 </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Офлајн проценка:</b>                      Оваа услуга овозможува автоматска процена на вашата имплементација на технологијата на Microsoft со податоци собрани од далечина или од ресурсот на Microsoft на вашата локација. Microsoft ги анализира собраните податоци користејќи алатки во деловните простории и ќе ви даде извештај од нашите наоди и препораки за санација.                 </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Проактивно набљудување:</b>                      Оваа услуга нуди надгледување на техничките операции и препораки за нагудување на процесите за управување со инциденти на серверот. Ви                 </li> </ul>	+

Видови на услуги за одржување	План
помага во креирањето матрици на инцидентите, во спроведувањето прегледи на главните инциденти и дизајнирање одржлив инженерски тим.	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Програми за проактивни операции (POP):</b>                              Оваа услуга овозможува преглед спроведен со вашиот персонал на вашето планирање, дизајнот, имплементацијата или оперативните процеси според препорачаните практики на Microsoft. Прегледот се спроведува или на лице место или пак далечински од страна на ресурсите на Microsoft.                         </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Програма за проценка на ризикот и здравјето како услуга (RAP како услуга):</b>                              Оваа услуга овозможува автоматска проценка на вашата имплементација на технологијата на Microsoft со податоци собрани од далечина или од ресурсот на Microsoft на вашата локација. Microsoft ги анализира собраните податоци за да се создаде извештај со наоди, којшто содржи препораки за санација. Оваа услуга е достапна за испорака на лице место или за достава на далечина.                         </li> </ul>	+

✓ - Вклучено како дел од вашиот Основен пакет.

+ - Дополнителна услуга која може да се купи.

## Услуги за оптимизација

Услугите за оптимизација имаат цел да им помогнат на клиентите оптимално да ја искористат својата технолошка инвестиција. Овие услуги може да опфаќаат далечинска администрација на услугите во облак, оптимизирање на усвојувањето на способностите на производот на Microsoft од страна на крајните корисници и обезбедување голема сигурност и одржување на идентитетот.

**Табела 5 – Видови услуги за оптимизација**

Видови на услуги за оптимизација	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Услуги за усвојување:</b>                              Услугите за поддршка на присвојувањето обезбедуваат пакет услуги што ви помага да ја утврдите способноста на организацијата за модификација, следење и оптимизирање на промените поврзани со купената технологија од Microsoft. Тоа ја вклучува и поддршката во развојот и извршувањето на вашата стратегија на усвојување, околу човечката страна на промените. Корисниците имаат пристап до ресурсите со експертизата, знаењето и поврзаните препорачани практики на Microsoft за поддршка на нивната програма за присвојување.                         </li> </ul>	+



Видови на услуги за оптимизација	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Услуги фокусирани на развој:</b>  <p>Нудиме услуги за да му помогнеме на вашиот персонал да создава, распоредува и дава поддршка за апликации направени со технологиите на Microsoft. Ваквите услуги вклучуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Проценка на способноста за DevOps:</b> Проценка што им помага на клиентите да ги разберат тековните способности на целиот циклус на објавување на софтверот и бргу да ги идентификуваат можностите за подобрување според практиките на Microsoft DevOps.</li> <li>○ <b>Помош за поддршка при развој:</b> Обезбедува помош во создавањето и развојот на апликациите кои ги интегрираат Microsoft технологиите на Microsoft платформата, особено во развојните алатки и технологии на Microsoft. Се продаваат како количество на часови наведени во вашиот Работен налог.</li> <li>○ <b>Совети за платформата за развивачи:</b> Нуди упатства за искористување на целосниот потенцијал на платформата за развивачи на Microsoft, зголемување на брзината на развивачите, користење на облакот и дигитална трансформација. Се продава како количество на часови наведени во вашиот Работен налог.</li> </ul> </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Управување со ИТ услуги:</b>  <p>Нашите современи услуги за управување со ИТ-услугите се дизајнирани да ви помогнат при еволуцијата на вашата наследена ИТ-околина со помош на современите пристапи за управување со услугите коишто овозможуваат иновација, флексибилност, квалитет и подобрувања во оперативните трошоци. Овие услуги може да се достават како советодавни сесии или работилници преку далечинска врска или на самото место за да се осигури дека процесите на следење, управувањето со инциденти или канцелариските услуги се оптимизирани за да управуваат со динамиката на услугите во облак кога се преместува некоја апликација или услуга во облак. Управувањето со ИТ-услугите може да биде елемент на прилагодена програма за услуги за поддршка, достапни за дополнителен надомест и можат да се дефинираат како доказ и упатство наведени во вашиот Работен налог.</p> </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Безбедносни услуги:</b>  <p>Портфолиото со безбедносни решенија на Microsoft вклучува четири области за фокусирање: безбедност и идентитет на облакот, мобилност, подобрена заштита на информации и безбедна инфраструктура. Нашите безбедносни услуги им помагаат на корисниците да разберат како да ја заштитат својата ИТ-инфраструктура и да воведат иновации, апликации и податоци против интерни и екстерни закани. Овие услуги може да биде елемент на прилагодена програма за услуги за поддршка, достапни за дополнителен надомест и можат да се дефинираат како доказ и упатство наведени во вашиот Работен налог.</p> </li> </ul>	+

+ - *Дополнителна услуга која може да се купи.*

## Образовни услуги

Образовните услуги даваат обука за да се подобрат техничките и оперативните способности на вашиот персонал за поддршка преку упатства во деловните простории, онлајн или на барање.

**Табела 6 – Видови услуги за образование**

Видови на образовни услуги	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Образовни услуги по барање:</b>                      Пристап до колекцијата на онлајн материјали за обука и онлајн лаборатории, од дигиталната платформа на библиотека за работилници, развиена од Microsoft.</li> </ul>	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Веб-сесии:</b>                      Пристап до образовните сесии во живо, организирани од Microsoft, за широк избор на поддршка и прашања од областа на Microsoft технологија, кои далечински онлајн се испорачуваат.</li> </ul>	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Хакатоци:</b>                      Оваа услуга го олеснува учењето иновативни начини на коишто клиентите може да ја користат технологијата на Microsoft за ефективно справување со конкретни деловни предизвици. Ова се постигнува преку интерактивни услуги засновани на активности што вклучуваат реални сценарија или сценарија што се директно поврзани со клиентите. Ваквите услуги ги поттикнуваат клиентите да се вклучат во брза и повторлива соработка со технолошки експерти за да се дојде до креативни решенија за нивните потреби.</li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Брифинзи за техничко ажурирање</b>                      Редовни брифинзи кои, при секое издание, ги информираат клиентите за најновите додатоци и претстојните измени во имплементациите на облакот, што им овозможува да ги користат новите способности за да бидат попродуктивни или да ги отстранат блокадите за проширување на тековната употреба за сите корисници. Далечински отстрането од инженер на Microsoft.</li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Предавања:</b>                      Вообичаено ова се еднодневни интерактивни сесии што опфаќаат теми за производи и поддршка овозможени во формат на предавање и демонстрација. Ресурсот на Microsoft ги одржува во живо или лично или онлајн.</li> </ul>	+

Видови на образовни услуги	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Работилници:</b>                      Нашите работни сесии за техничка обука на напредно ниво се достапни за голем избор на теми за поддршка и технологија на Microsoft, што ги одржува ресурс на Microsoft, лично или онлајн. Работилниците може да се купат по учесник или како наменска испорака за вашата организација, како што е назначено во вашиот Работен налог. Имајте предвид дека работилниците може да се снимаат со соодветно известување и дадена согласност (и, за одредени региони, со дополнителна изречна писмена дозвола).                 </li> </ul>	+

✓ - Вклучено како дел од вашиот Основен пакет.

+ - Дополнителна услуга која може да се купи.

## Дополнителни проактивни услуги

Табела 7 – Видови на дополнителни проактивни услуги

Дополнителни типови на проактивни услуги	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Приспособени проактивни услуги (услуги на одржување, оптимизација и образование):</b>                      Оваа услуга овозможува обем на ангажман со ресурсите на Microsoft, за да се испорачаат услуги во насока кон клиентот, лично или онлајн, кои не се поинаку опишани во овој документ. Овие ангажмани ги вклучуваат и видовите услуги за одржување, оптимизација и образование.                 </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Советник за технологија за поддршка:</b>                      Нашата приспособена услуга за технолошка проценка ги поддржува деловните цели на клиентот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на оптимизација на обемот на работа, усвојување или поддршка. Ја испорачува ресурс на Microsoft и може да вклучува план и технички насоки создадени според средината и деловните цели на клиентот.                 </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Назначен инженеринг (DE):</b>                      Овие одбрани решенија водени од резултати се засновани на препорачаните практики и принципи на Microsoft коишто помагаат да се забрза добивањето на придобивките. Водечки технички експерт непосредно ќе соработува со вашиот тим за да обезбеди техничко водство и помош за другите експерти на Microsoft кога тоа е потребно за да помогне во распоредувањето и/или оптимизацијата на вашите решенија за Microsoft. Ваквите услуги ги опфаќаат процесите од проценка и планирање, преку надградба и дизајн, до конфигурација и имплементација.                 </li> </ul>	+

Дополнителни типови на проактивни услуги	План
<p><b>Предуслови и ограничувања специфични за услугата</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Потребен е важечки договор за Унифицирани услуги за поддршка за да се побараат DE-услуги. Ако вашиот договор е истечен или раскинат, и DE-услугата ќе биде прекината на истиот датум.</li> <li>○ DE-услугите се достапни за време на стандардното работно време (од 9:00 до 17:30 часот, локално стандардно време), без празници и викенди.</li> <li>○ DE-услугите поддржуваат конкретни производи и технологии на Microsoft коишто сте ги избрале и се наведени во Работниот налог.</li> <li>○ DE-услугите се овозможени за една локација за поддршка во назначената локација за поддршка, како што е наведено во Работниот налог.</li> <li>○ DE-услугите примарно се испорачуваат далечински, освен ако однапред е склучен писмен договор за посети на локација. Во случаите во коишто посетите на локација се меѓусебно договорени и не се врз основа на претходно плаќање, ќе ви се наплати за разумните трошоци за патување и поврзаните трошоци.</li> </ul>	

+ - *Дополнителна услуга која може да се купи.*

**Табела 8 – Видови на други проактивни услуги**

Друг проактивен	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Проактивни кредити:</b>                      Проактивните кредити се услуги што може да се разменуваат претставени во кредити во Работниот налог. Ваквите кредити може да ги разменувате за една или повеќе дефинирани дополнителни услуги, како што е опишано во овој документ и по тековните стапки обезбедени од страна на вашиот претставник на Microsoft. Откако ќе ја изберете дополнителната услуга, ќе ви ја одземеме вредноста за таа услуга од вашето кредитно салдо, заокружувајќи ја на најблиската единица.</li> </ul>	+

## Услуги на повик

Услугите на повик помагаат во решавањето на проблемите во вашата Microsoft средина и вообичаено се конзумираат на повик. Следните услуги на повик се вклучени по потреба за тековно поддржаните производи и онлајн услуги на Microsoft, освен ако не е поинаку наведено во вашиот Работен налог. Имајте предвид дека сета реактивна поддршка се испорачува далечински.

**Табела 9 – Видови услуги на повик**

Видови на услуги на повик	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Советодавна поддршка:</b> <p>Помош или насоки за пристап за оптимално поставување или примена на конкретни елементи од технологијата на Microsoft.</p> <p>Нашата советодавна поддршка нуди совети, упатства и увиди за најдобри практики за искористување на компонентите на технологијата на Microsoft, помагајќи ви да ги избегнете вообичаените грешки при конфигурација и да ја подобрите изведбата на вашите компоненти и услуги. Важно е да се напомене дека нашите советодавни услуги не ги опфаќаат архитектонскиот дизајн, развојот на решенија и персонализираните приспособувања. Оваа услуга се обезбедува преку е-пошта, разговор или телефон со соодветни написи засновани на факти и се испорачува со разумен оптимален напор.</p> </li> </ul>	<p>✓</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Поддршка за разрешување проблеми:</b> <p>Услугите за поддршка за разрешување проблеми се создадени да ви помогнат да решавате конкретни проблеми, пораки за грешки или функционалност што не функционираат како што е предвидено за производите на Microsoft.</p> <p>За да пристапите до овие услуги, треба да создадете барање за инцидент. Може да иницирате инцидент или по телефон или така што ќе испратите барање преку веб. Имајте предвид дека со барањата за поддршка за услуги и производи што не се опфатени од соодветниот портал за поддршка за онлајн услуги се управува во рамките на онлајн порталот за Услуги на Microsoft и се предмет на нивоата на сериозност наведени во Додатокот А.</p> <p>Сериозноста на инцидентот го определува нивото на реакција на Microsoft, почетното проценето време на реагирање и вашите обврски. Во консултација со нас, вие сте одговорни за конципирање на бизнис влијанието на вашата организација и Microsoft ќе го назначи соодветното ниво на сериозност. Можете да побарате промена на степенот на сериозност за време траење на инцидентот, доколку тоа го бара деловното влијание.</p> <p>Нашата советодавна поддршка нуди совети, упатства и увиди за најдобри практики за искористување на компонентите на технологијата на Microsoft, помагајќи ви да ги избегнете вообичаените грешки при конфигурација и да ја подобрите изведбата на вашите компоненти и услуги. Важно е да се напомене дека нашите советодавни услуги не ги опфаќаат архитектонскиот дизајн, развојот на решенија и персонализираните приспособувања. Оваа услуга се обезбедува</p> </li> </ul>	<p>✓</p>

Видови на услуги на повик	План
<p>преку е-пошта, разговор или телефон со соодветни написи засновани на факти и се испорачува со разумен оптимален напор.</p> <p>На ваше барање можеме да соработуваме со добавувачи на технологија од трети страни, за да помогнеме во решавањето на сложените проблеми околу интероперативноста на повеќе производители на производи. Меѓутоа, третата страна ја сноси одговорноста за поддршка на својот производ.</p> <p>Терминот „Одговор на прв повик“ е дефиниран како првичен неавтоматски контакт преку телефон или е-пошта. Дефинициите за сериозноста и првичните проценети одговори на Microsoft се детално опишани во долуневедените табели за одговор на инциденти.</p> <p>*Разгледајте го графиконот со видови на сериозност за реактивна поддршка во Додатокот А за повеќе информации</p>	
<p>• <b>Управување со реактивна поддршка:</b></p> <p>Нашето управување со реактивна поддршка обезбедува надзор над инцидентите за поддршка за да се доведе навремено решавање и висок квалитет на испорака на поддршката. Услугите за управување со успехот ќе се искористат за управување со реактивната поддршка на сите барања за поддршка.</p> <p>Разгледајте ги табелите за реакција на инциденти погоре за повеќе информации за нивоата на сериозност на инцидентите. За инциденти со сериозност В и С, услугата е достапна по барање на клиентот за време на работното време до ресурсот на Microsoft, кој исто така може да обезбеди ажурирања на ескалацијата кога ќе се побара. За инциденти со сериозност 1 и сериозност А, се започнува и автоматски се извршува подобрен процес на ескалација. Потоа назначениот Управувач на Microsoft одговорен за обезбедување на континуиран технички напредок на ова прашање и обезбедување на ажурирани статуси и акционен план.</p> <p>За продолжено покривање за неработни часови, можете да купите дополнителни часови за управување со реактивна поддршка.</p>	✓
<p>• <b>Анализа на главната причина:</b></p> <p>Ако експлицитно побарате пред затворањето на инцидентот, ќе извршиме структурирана анализа на потенцијалните причини на еден инцидент или на серија поврзани проблеми. Вие ќе бидете одговорни за работата со тимот на Microsoft за обезбедување на материјали, како што се датотеките на дневниците за најава, трагите од мрежата или други дијагностички резултати. Имајте предвид дека анализата на главната причина е достапна само за одредени Microsoft технологии и може да предизвика дополнителни трошоци.</p>	+
<p>• <b>Додаток за управување со реактивна поддршка:</b></p>	+

Видови на услуги на повик	План
<p>Може да купите дополнителни часови за да добиете управување со реактивна поддршка. Нашите ресурси ќе работат далечински и ќе ја даваат услугата за време на работното време во временската зона за која е договорено во писмена форма. Оваа услуга се доставува на англиски јазик и, доколку е достапна, може да се обезбеди на вашиот говорен јазик. Имајте предвид дека оваа услуга е предмет на достапност до Microsoft ресурсите.</p>	

✓ - Вклучено како дел од Основниот пакет.

+ - Дополнителна услуга која може да се купи.

## Услуги за управување со успехот

Табела 10 – Услуги за управување со успехот

Услуги за управување со успехот	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Услуги за управување со успехот:</b> Овие услуги вклучени во договорот, освен ако не е тука поинаку наведено или во вашиот Работен налог. Услугите за управување со успехот се обезбедуваат дигитално или од управниците со сметки за успех на клиентите. Овие ресурси може да работат или далечински или на самото место, на вашата локација.                 </li> </ul> <p><b>* Разгледајте го Додатокот Б за да најдете повеќе информации за Услугите за управување со успехот и резултатите.</b></p>	✓

✓ - Вклучено како дел од Основниот пакет.

+ - Дополнителна услуга која може да се купи.

## 2.4 Подобрени решенија

Како дополнување на услугите обезбедени како дел од Основниот пакет или како дополнителни услуги, можат да се купат следните опционални подобрени услуги и решенија. Подобрените решенија се достапни за дополнителна цена и можат да се дефинираат во Спогодбата наведена во вашиот Работен налог.

Табела 11 – Видови на подобрени решенија

Услуга	План
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Подобрен назначен инженеринг (EDE):</b> <p>Нашата приспособена услуга испорачува темелен и тековен технички ангажман за клиентите со сложени сценарија. Оваа понуда е осмислена да одговара на вашите потреби и резултати со обезбедување назначен инженер кој ќе изгради темелно познавање за вашата околина или решенија и ќе ги поддржи вашите деловни цели, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на,</p> </li> </ul>	+

Услуга	План
<p>оптимизација на обемот на работа, усвојување или можност за поддршка. Услугите EDE може да ги купите како однапред дефинирани понуди или како блок приспособени часови коишто може да се користат за испорачување осмислени проактивни услуги.</p> <p>Кога ќе се купат во вид на часови, часовите на услугата EDE потоа се намалуваат од вашите вкупни купени часови со нивното користење и испорачување. Претходно дефинираните понуди за EDE се приспособени на вашата средина и ви помагаат да го постигнете посакуваниот резултат. Овие понуди вклучуваат потребни вградени претходно дефинирани проактивни услуги.</p> <p>Услугите EDE се фокусираат на следниве области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Да помогнат во одржувањето темелно познавање на вашите тековни и идни деловни побарувања и конфигурација на вашата средина на информатичката технологија, заради оптимизирање на изведбата.</li> <li>○ Да ги документираат препораките за користење на услугите за поддршка поврзани со испораката (на пр. прегледи на поддршката, здравствени проверки, работилници и програми за проценка на ризикот).</li> <li>○ Помош да се направи вашето распоредување и активностите за операциите согласни на вашата планирана и тековна имплементација на технологиите на Microsoft.</li> <li>○ Подобрете ги техничките и оперативните вештини на вашиот ИТ-персонал.</li> <li>○ Развивајте и имплементирајте стратегии што ќе помогнат да се спречат идни инциденти и да се зголеми достапноста на системот за технологиите на Microsoft што ги покривате.</li> <li>○ Да помогнат при определување на главната причина за инцидентите што се повторуваат и да обезбедат препораки за спречување понатамошни нарушувања на назначените технологии на Microsoft.</li> </ul> <p>Ресурсите ќе се распределат, ќе им се додели приоритет и ќе се назначат согласно договорот од двете страни за време на состанокот за започнување на ангажманот и ќе се документираат како дел од вашиот план за испорака на услуги, без разлика како е купен EDE. Клиентите во повеќе земји мора да го доделат EDE</p>	



Услуга	План
<p>на локација на склучување договор пред планирање на испораката на услугата.</p> <p>Имајте ги предвид следниве предуслови и ограничувања специфични за услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Морате да имате тековен договор за услуги за унифицирана поддршка за да ги поддржите вашите услуги EDE. Ако вашиот договор е истечен или раскинат, и EDE-услугата ќе биде прекината на истиот датум.</li> <li>○ Услугите EDE се достапни за време на вообичаеното работно време (од 09:00 до 17:30 часот, локално стандардно време, без празници и викенди).</li> <li>○ Услугите EDE поддржуваат конкретни производи и технологии на Microsoft коишто сте ги избрале и сте ги навеле во работниот налог.</li> <li>○ EDE-услугите се овозможени за една локација за поддршка во назначената локација за поддршка, како што е наведено во Работниот налог.</li> <li>○ Услугите EDE се испорачуваат далечински освен ако однапред не се направи поинаков писмен договор. Во случаите во коишто посетите на локација се меѓусебно договорени и не се врз основа на претходно плаќање, ќе ви се наплати за разумните трошоци за патување и поврзаните трошоци.</li> </ul> <p>• <b>Реактивен подобрен назначен инженеринг (REDE):</b></p> <p>Реактивниот подобрен назначен инженеринг (REDE) е длабок и тековен технички ангажман фокусиран на забрзано решавање на инциденти со реактивна поддршка, усогласени со конкретни производи на Microsoft и онлајн услугите коишто сте ги избрале и именувале во вашиот работен налог. Услугите REDE ќе бидат обезбедени од назначен инженер кој ќе изгради темелно познавање за вашата употреба на производите на Microsoft и онлајн услугите во вашата околина. Часовите на услугата REDE се одземаат од вкупно купените часови како што се користат и испорачуваат.</p> <p>Областите на кои се фокусираат услугите на REDE вклучуваат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Спроведување првичен состанок за да разговарате за приоритетите и препораките. Резултатите од овој состанок ќе бидат документирани во вашиот план за достава на услуги.</li> </ul>	

Услуга	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Учество во решавањето на инцидентите за поддршка од Сериозност 1 и Сериозност А.</li> <li>○ Учество во решавањето на други инциденти за поддршка со сериозност на ваше барање.</li> <li>○ Работење во соработка со вашите ресурси за управување со испорака на успех и услуги и управување со реактивна поддршка, како и со сите други ресурси на Microsoft вклучени во вашите активности за инциденти за поддршка, за да се олесни ефикасното и ефективно разрешување инциденти со реактивна поддршка и планирање за идна превенција на инциденти.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Услуги на повик</b> <p>Нашите инженери развиваат и одржуваат темелно познавање за вашата употреба на нашите производи и онлајн услуги во вашата околина. Го вклучуваат тоа знаење во нивните активности поврзани со поддршка за решавање инциденти.</p> <p>Нашите инженери им обезбедуваат на инженерите за техничка поддршка на Microsoft информации за користењето на нашите производи и онлајн услуги во вашата околина. Обезбедуваат и напредна експертиза за решавање проблеми и дебагирање за да се олесни брзото разрешување на инциденти со поддршка. Кога е достапно за вклучените производи и онлајн услуги на Microsoft, нашите инженери прават анализа на основната причина за критични инциденти со деловните влијанија и даваат препораки за тоа како слични проблеми може да се ублажат во иднина. Дополнително, REDE инженерот може да донесе дополнителни технички ресурси по потреба.</p> </li> <li>● <b>Проактивни услуги</b> <p>Нашите инженери ги документираат и ги споделуваат со вас препораките за користење на проактивни услуги за поддршка (на пр., прегледи за поддршка, здравствени проверки, работилници и програми за проценка на ризик) за да се идентификуваат можностите за подобрување на времето на работа и ублажување на пречки во критичните деловни функции. На ваше барање, REDE инженерот може да ги изврши договорените проактивни услуги.</p> </li> <li>● <b>Предуслови и ограничувања специфични за услугата</b> <p>За да добивате услуги REDE, мора да склучите и да се придржувате до договор за Унифицирана поддршка. Ако вашиот</p> </li> </ul>	

Услуга	План
<p>договор е истечен или раскинат, и REDE-услугата ќе биде прекината на истиот датум. Инженерот REDE е доделен како додаток на ресурсот за техничка резолуција на Microsoft одговорен за решавање на инциденти за поддршка.</p> <p>Услугите REDE се достапни за време на вообичаеното работно време (од 09:00 до 17:30 часот, локално стандардно време, без празници и викенди). Се испорачуваат на назначените локации за поддршка каде што се купени таквите услуги како што е идентификувано во вашиот работен налог. Услугите REDE се испорачуваат далечински освен ако однапред не се направи поинаков писмен договор. Во случаите во коишто посетите на локација се меѓусебно договорени и не се врз основа на претходно плаќање, ќе ви се наплати за разумните трошоци за патување и поврзаните трошоци.</p> <p>Имајте предвид дека услугите REDE не ги менуваат времињата на одговор на инцидентот со реактивната поддршка што се применуваат преку други понуди за поддршка на Microsoft на кои имате право.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ваши одговорности</b> <p>За оптимизирање на придобивките од вашите услуги REDE, мора да ги исполните следниве одговорности. Неможноста да се придржувате до ваквите одговорности може да резултира со одложувања на услугата или може да ја попречи нашата способност да вршиме услуги.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Обезбедете му на инженерот за REDE ориентација, обука, документација и други комуникации по потреба за да се олесни темелното познавање на вашата употреба на нашите производи и онлајн услуги во вашата околина.</li> <li>○ Иницирајте барања за инциденти за поддршка и активно учествувајте со нас во дијагностицирањето и решавањето на инцидентите за поддршка.</li> <li>○ Дејствувајте како администратор на вашата околина.</li> <li>○ Обезбедете информации за решавање на проблеми на барање (на пример, дебагирање и следење датотеки од дневници).</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Унифициран подобрен одговор:</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;">+</p>

Услуга	План
<p>Унифицираниот подобрен одговор (UER) нуди забрзана реактивна поддршка за производите на Microsoft и услугите од облакот на клиентот со побрзо насочување за сите критични ситуациски инциденти. Microsoft ќе додели ресурси од тимот за подобро управување со инциденти што му е назначен на клиентот за подобро реактивно управување со инциденти. Освен нивниот договор за унифицирана основна поддршка за претпријатија, клиентите може да купат унифициран подобрен одговор или да го додадат во секое време во рокот на активен договор за унифицирана основна поддршка за претпријатија.</p> <p>За да добие поддршка за UER за производите и услугите од облак на Microsoft, клиентот мора да поднесе инцидент преку телефон или преку интернет. Ако клиентот отвори инцидент со Сериозност 1 или Сериозност А, барањата за поддршка за решавање на проблемите на клиентот автоматски ќе се насочат со време за подобрен одговор и тимот за подобро управување со инциденти автоматски ќе биде назначен за управување со инцидентот.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Подобрено управување со инциденти:</b></li> </ul> <p>Услугата за подобро управување со инциденти е достапна 24x7x365 за сите барања за поддршка за решавање на проблемите со Сериозност 1 или Сериозност А. На клиентите им се доделува назначена група ресурси со познавање на деловните цели и околината на клиентите. Овие ресурси се доделуваат како дополнување на ресурсите за техничко решавање на проблемите и се одговорни за надгледување на сите инциденти на поддршката на критична состојба за да поттикнат навремено решавање и висок квалитет на испораката на поддршката. Со тимот за подобро управување со инциденти назначен за клиентот може да се стапи во контакт преку е-пошта 24-7 и ќе загарантира постојан технички напредок со тоа што на клиентот ќе му обезбедува чести ажурирања за статусот и ескалацијата и план на активности.</p> <p>За секој инцидент со Сериозност 1, член на тимот за подобро управување со инциденти ќе даде преглед за справување на инциденти со клиентот, управникот со сметки за успех на клиентите и други членови на тимот на сметката на клиентот со намера да се зајакне работата на клиентот и да се спречат идни прекини и проблеми во работата. За време на состанокот, тимот за подобро управување со инциденти ќе обезбеди преглед на</p>	

Услуга	План
<p>реакцијата на инцидентот, вклучувајќи успеси и области за подобрување. Ќе соработуваат со управникот со сметки за успех на клиентите (CSAM) на клиентот за препораки за надминување за проактивно намалување на идните случаи и засилување на стабилноста и отпорноста на решенијата за клиентот.</p> <p>Имајте предвид дека анализата на главната причина (RCA) е достапна за одредени технологии на Microsoft, но може да предизвика дополнителни трошоци. RCA не е вклучена во Унифицираниот подобрен одговор, но може да биде побарана од CSAM на клиентот или членовите на тимот за Услугата за Подобро управување за време на инцидентот. Членот на тимот за Подобро управување со инциденти ќе го информира клиентот за време на инцидентот ако RCA е достапна за засегнатата технологија на Microsoft и ако има дополнителни трошоци за извршувањето на RCA. Ќе соработуваат со CSAM на клиентот за да се иницира RCA, ако е достапна и ако експлицитно се побара од клиентот пред затворањето на инцидентот. Клиентот ќе биде одговорен за работата со тимот на Microsoft за обезбедување материјали, како што се датотеките на дневниците за најава, трагите од мрежата или други дијагностички резултати кои што се потребни за завршување на RCA.</p> <p>За да се осигури дека тимот за Подобро управување со инциденти на клиентот има основни знаења за целите и средината на клиентот, клиентот мора да обезбеди документација ако биде побарана и да учествува во активностите за вклучување во текот на првите 60 дена од времетраењето на договорот.</p> <p>Имајте предвид дека овие ресурси ќе работат далечински. Услугата Подобро управување со инциденти се испорачува на англиски, кинески и јапонски јазик. Не е ограничена испораката на услуги за подобро управување со инциденти по регион, потребно е државјанство или исчистени ресурси за испорака во оваа понуда.</p> <p>Реактивните услугите на UER помагаат во решавањето на проблемите во средината на Microsoft на клиентите и вообичаено се консумираат на повик. Следните услуги на повик се вклучени по потреба за тековно поддржаните производи и онлајн услуги на Microsoft, освен ако не е</p>	

Услуга	План
<p>поинаку наведено во Работниот налог на клиентот. Сета реактивна поддршка се испорачува далечински.</p> <p>Покрај реактивните услуги според потребата, одреден број часови за управување со реактивната поддршка и управување со испораката на услугата се вклучени за вашиот тим за подобрена поддршка со инциденти и CSAM за користење на активностите за вклучување, кварталните состаноци со членот на тимот за подобро управување со инциденти и прегледите по инцидентите со Сериозност 1. Дополнителни или почести состаноци се достапни по барање и со претходен договор со Microsoft, каде ресурсите се достапни доколку изберете да купите дополнителни часови надвор од оние вклучени за да обезбедите дополнително управување со реактивна поддршка и управување со испорака на услуги од тимот за засилено управување со инциденти на клиентот и управник со сметки за успех на клиентите. UER треба да се купи само за локацијата на земјата домаќин ако клиентот има Унифициран договор за повеќе земји. Како реактивно подобро решение, сите UER услуги може да се испорачаат далечински на други локации освен и вклучувајќи го Домаќинот. Часовите за управување со испорака на успех и услуги што се вклучени ќе бидат доделени од домаќинот и управувани од управникот на сметка за успех на клиентот домаќин.</p> <p><b>*Разгледајте го графиконот со видови на сериозност за подобрен одговор во Додатокот А за повеќе информации.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Брз одговор:</b></li> </ul> <p>Брзиот одговор обезбедува забрзана реактивна поддршка за компонентите на Microsoft Azure на клиентот, насочувајќи ги инцидентите на поддршката до техничките експерти и со обезбедување на ангажман во тимовите за работа на услугите на облак, по потреба. За да ги добиете услугите на Брз одговор за компонентите на Microsoft Azure на клиентот, клиентот мора да го испрати инцидентот преку важечкиот портал за услуги на облак. Барањата за поддршката за решавање на проблемите на клиентот ќе бидат директно пренасочени до инженерите за поддршка на Брз одговор, со експертиза во услугите за облак. Иако за инцидентите може да се потребни ресурси од професионалци за поддршка на стандардни производи за резолуцијата, тимот за Брз одговор задржува примарна одговорност за инцидентите 24x7x365. Разгледајте ја табелата подолу за периодите на реакција</p>	<p style="text-align: center;">+</p>

Услуга	План
<p>на поддршката за разрешување проблеми за компонентите на Azure на клиентот. Ваквите периоди имаат предност пред очекуваните периоди за реакција на поддршката за основниот пакет. Брзиот одговор на Azure не ги покрива Azure Media Services, Azure Stack, Azure StorSimple, GitHub AE, Universal Print, Test base for M365 или Microsoft Mesh.</p> <p>Купувањето брз одговор е предмет на достапност на ресурсите. За детали за достапноста, консултирајте се со менаџерот на сметката за успех на клиентите на клиентот.</p> <p><b>*Разгледајте го графиконот со видови на сериозност за брз одговор во Додатокот А за повеќе информации.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Управување со Microsoft Azure Event (AEM)</b></p> <p>Управувањето со Microsoft Azure Event (AEM) нуди подобрена поддршка за клиентите за време на нивните критични планирани деловни настани. Тимот за AEM нуди проактивна и реактивна поддршка за вашиот настан да се одвива беспрекорно.</p> <p>Како дел од активностите пред настанот, AEM ќе ги процени и ќе се запознае со вашето решение, ќе ги идентификува можните проблеми и ризици што влијаат врз продолжувањето на работата и стабилноста и ќе изврши прегледи на капацитетот и отпорноста на платформата на Azure. AEM ќе го оцени решението на клиентот во текот на периодот за процена пред настанот и написмено ќе го информира клиентот за утврдените ризици. За време на периодот на покривање на настанот, тимот на AEM ќе биде достапен 24x7 за да понуди поддршка.</p> <p>Сметаме дека критичниот деловен настан во рамките на опсегот е временска активност очекувана од клиентите која претставува голем ризик или влијание врз клиентот. За таквите настани се потребни повисоки нивоа на достапност на услуга и изведба. Примерите за такви настани вклучуваат предвидливо големо оптоварување на постојно решение, испорака на нова функција за постојно решение на Azure, испорака на ново решение на Azure и миграција од локален или друг давател на облак во Azure.</p> <p>AEM поддржува критични деловни настани на клиенти што користат основни услуги на Microsoft Azure. Решението на Azure е дефинирано како комплет претплати на Azure со доследни шеми на конфигурација и директна поврзаност помеѓу услугите, коишто заедно постигнуваат заедничка деловна цел. Секој</p> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">+</p>

Услуга	План
<p>настан опфаќа по едно решение за клиенти на Azure. Решенијата на Azure ќе се дефинираат пред настанот. Ако критичниот деловен настан на клиентот содржи повеќе од едно решение на Azure, можеби ќе биде потребно да се купат дополнителни настани. АЕМ го резервира дискрециското право да ги процени сложеноста и бројот на работни оптоварувања што се дел од околината на клиентот, за да се овозможи приспособен пристап до поддршката и проценката.</p> <p>Критичните деловни настани може да добијат најмногу пет (5) календарски дена последователно покривање на настани. Ако очекуваната побарувачка е подолга од пет (5) последователни календарски дена, клиентот може да одлучи да купи што е можно повеќе критични деловни настани за истовремено извршување и за покривање на целото времетраење на настанот.</p> <p>Управувањето со Azure Event (АЕМ) зависи од достапноста на ресурсите. Поддршката нема да се испорачува освен за критични деловни настани кои се закажани однапред и потврдени на писмено најмалку 6 календарски седмици пред почетокот на настанот, освен ако Microsoft не се согласи. Microsoft може, по своја одлука, да го намали опсегот на процена пред настан, ако избере да прифати настан со пократок рок за известување. АЕМ е предмет на откажување доколку клиентот не е во можност да обезбеди соодветни ресурси или одговори во текот на испораката на услугата АЕМ. За детали за достапноста, консултирајте се со менаџерот на сметката за успех на клиентите на клиентот.</p> <p>АЕМ е достапен само за клиенти кои имаат решенија во Azure за јавен облак. АЕМ не е достапен за клиенти кои имаат Azure влада или суверени облак средини. Поддршката на АЕМ не може да ги исполни специјализираните потреби со ограничен пристап за услуги за граѓани на или сместени во држава од Citizen Alliance Support. Испораката на АЕМ е достапна само на англиски јазик и не нуди локални услуги за поддршка на јазикот.</p> <p><b>*Разгледајте го графиконот со видови на сериозност за управување со Azure Event во Додатокот А за повеќе информации</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Директен инженеринг О365:</b></li> </ul> <p>Обезбедува подобрен поддршка за основните оптоварувања на клиентот или клиентите за производство на Microsoft Office 365.</p>	+



Услуга	План
<p>Оваа услуга вклучува приоритетен пристап до инженерскиот тим на Office 365.</p> <p>Услугата е достапна за наведениот закупец или закупци, за дополнителен надомест и е дефинирана во Примерокот наведен во Работниот налог на клиентот.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Поддршка на развивачот:</b> <p>Поддршката на развивачот обезбедува подлабока проактивна поддршка заснована на знаење за облак и производи за време на животниот циклус за развој на апликацијата за развивачи на клиенти, градење, распоредување и поддршка на апликации на платформата на Microsoft.</p> <p>Услугата нуди сеопфатна поддршка, помагајќи им на клиентите да ја забрзаат дигиталната иновација, примената на облакот и подготвеноста на развивачот. Обезбедените насоки помагаат при забрзување на развивачите и поставување приоритет за практиките на DevSecOps со најновите алатки и технологии, модернизирање на апликациите за подобрување на ефикасноста и зголемување на деловниот потенцијал и поддршка на тимовите развивачи при нивното имплементирање на облакот со сеопфатен план за успех.</p> <p>Поддршката за програмери е достапна за дополнителен надомест.</p> </li> </ul>	+7
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Директен инженеринг GitHub:</b> <p>На клиентите им обезбедува приоритетен пристап до назначен тим за поддршка на GitHub и именуван инженер за веродостојност на клиенти на GitHub (CRE). Дополнително, услугата вклучува квартални прегледи што нудат проактивни насоки засновани на проверки на здравствената состојба и анализа на билети.</p> </li> </ul>	+
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Поддршка за критични мисии:</b> <p>Обезбедува повисоко ниво на поддршка, за дефиниран комплет производи Microsoft производи и Онлајн услуги, што сочинува критично решение на вашата мисија, како што е назначено во вашиот Работен налог. Услугата нуди приспособена програма за услуги за поддршка, достапни за дополнителен надомест и можат да се дефинираат како доказ и упатство наведени во вашиот Работен налог.</p> <p>За поддршка на услугите за SfMC, мора да имате склучено тековен договор за услуги за унифицирана поддршка. Ако</p> </li> </ul>	+

Услуга	План
<p>вашиот договор е истечен или раскинат, и SfMC-услугата ќе биде прекината на истиот датум.</p>	
<p>• <b>Директен инженеринг на Azure (AED):</b></p> <p><b>Краток преглед и обем на покриеност</b></p> <p>Директниот инженеринг на Azure (AED) обезбедува подобрена поддршка за средината на работа на Microsoft Azure на клиентот што вклучува приоритетен пристап директно до инженерскиот тим на услугите на Azure.</p> <p>Целта на AED е да го забрза времето до вредност на клиентот за запишаните услуги на Azure преку силните технички вештини, темелното познавање на клиентот и способноста за ангажирање на клучната инженерска организација на Azure на тимот на AED. Ова му овозможува на AED да се залага за клиентот во рамките на инженерството и да испорача приспособено искуство за подобро да ги задоволи нивните технички деловни потреби.</p> <p>Оваа подобрена услуга за поддршка ќе биде достапна само за сите важечки лиценцирани, комерцијално објавени и општо достапни производи на Microsoft Azure на клиентот, и претплати на услуги за облак како што е дефинирано во Додаток А на работниот налог и купени од страна на клиентот или подружница на клиентот: i) според запишувањата и договорите за лиценцирање; и ii) во текот на времетраењето на овој работен налог. Таквите производи и претплати ги исклучуваат оние купени од која било страна која не е подружница на клиентот од датумот на почеток на поддршката, во понатамошниот текст познати како „Запишани претплати“.</p> <p>Надоместоците за услугата Унифицирана поддршка на Microsoft за оваа услуга за подобрена поддршка се засноваат врз структура на нивоа на цени заедно со вкупната вредност секоја година за важечки лиценцирани, комерцијално објавени и општо достапни производи на Microsoft Azure на клиентите и претплати за услуги на облак Azure, како што е идентификувано во Додаток А на овој работен налог (заеднички, „Проценета потрошувачка за производи“) за да се пресметаат директните инженерски надоместоци за услугата Унифицирана поддршка за Azure на Microsoft за периодот за поддршка како што е опишано во работниот налог на клиентот.</p> <p>Ако проценетата потрошувачка за производи на клиентот во моментот на извршувањето на договорот е еднаква или надминува 60.000.000 \$ (шеесет милиони долари) или ако клиентот избере да ја плати долната цена на проширената карактеристика како што е наведено во детали во работниот налог, клиентот има право, во</p>	<p style="text-align: center;">+</p>

Услуга	План
<p>текот на целиот договорен период, на сите карактеристики наведени во деловите „Карактеристики обезбедени за сите клиенти на AED“ и „Проширени карактеристики“, дефинирани во понатамошниот текст како „Клиенти со проширени карактеристики“. Сите други клиенти имаат право само на карактеристиките наведени во делот „Карактеристики обезбедени за сите клиенти на AED“.</p> <p><b>Вклучување и производи што се во опсег</b></p> <p>AED ќе соработува со клиентот во текот на првите шеесет (60) дена од работниот налог да ги вклучи запишаните претплати на клиентот. Активностите во текот на првите шеесет дена се ограничени на вклучување и откривање за градење знаење за работата и техничките потреби на клиентот. За да може тимот на AED да го изгради тоа знаење за целите, работата, проектите и средината на клиентот, клиентот мора да обезбеди документација ако биде побарана и да учествува во активностите за вклучување во текот на првите шеесет (60) дена од времетраењето на договорот.</p> <p>Технологиите кои не се во опфатот за оваа услуга за подобрена поддршка вклучуваат, но не се ограничени на US Gov Clouds, Azure StorSimple, GitHub AE, Azure Communication Services или Billing &amp; Subscription Management, A40, Azure Media Services, Azure Stack, Test Base for M365, Microsoft Mesh или Universal Print.</p> <p><b>Реактивни сценарија</b></p> <p>За реактивните сценарија, барањата треба да се иницираат преку случај за поддршка, користејќи ја поддршката за решавање проблеми („PRS“) како што е наведено во описот на услугата наведена во работниот налог на клиентот. Имајте предвид дека важат стандардните очекувани времиња на одговор. Случаите за поддршка ќе бидат предадени на специјализирани тимови за дополнителна поддршка, доколку е потребно.</p> <p>AED ги следи дефинициите за сериозност на инцидентите, проценетите времиња на почетен одговор и барањата за поднесување кои се детално објаснети во работниот налог на клиентот. Почетниот одговор на инцидентите со Azure ќе бидат од инженерите за поддршка за брз одговор на Azure како што е наведено во описот на услугата наведен во работниот налог на клиентот.</p> <p>Овие инженери за поддршка ќе проценат и утврдат дали се потребни дополнителни технички ресурси за да се разреши инцидент што влијае само врз запишаните претплати на клиентот,</p>	

Услуга	План
<p>и доколку е потребно, ќе ескалираат до AED и ќе ангажираат дополнителни соодветни инженерски тимови за услуга во рамките на групата за производи, доколку е потребно, за непосредна помош со инцидентот.</p> <p><b>Карактеристики обезбедени за сите клиенти на AED:</b></p> <p><b>Интерфејс за директен инженеринг:</b> Целта на овие услуги е да се зајакнат и да се олеснат итните потреби на клиентите со инженеринг за да се даде приоритет на поправките и да се забрза усвојувањето.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Застапување кај инженерингот на Azure.</u> AED ќе се ангажира со оперативниот тим за облак на клиентот за да поттикнува позитивни резултати на проектите во рамките на запишаните претплати, засновани на разбирање на нивниот отпечаток на Azure за да ги деблокира клиентите и да го забрза времето до ублажување.</li> <li>○ <u>Управување со кризи предводено од инженеринг.</u> Ако инженерите за поддршка за брз одговор на Azure ескалирале инцидент до AED, AED ќе соработува со услужните тимови на Azure за да овозможи побрз експертски ангажман на темата и ажурирани комуникации и управување со кризи, овозможувајќи достапност 24x7 за да се забрза времето до ублажување. Инженерите за поддршка за брз одговор на Azure може да ги ескалираат инцидентите до AED кои се во рамките на обемот на договорот за брз одговор на Azure.</li> <li>○ <u>Оркестрирање на управувањето со проблеми.</u> AED ќе соработува со клиентот и со услужните тимови на Azure за да спречи повторување на критичните инциденти на клиентот преку насочени ставки за поправка коишто ја подобруваат отпорноста на инфраструктурата на клиентот и стабилноста на платформата на Azure со цел да се постигне искуство на затворена јамка. AED ја проширува услугата за анализа на темелните причини (RCA) опишана во описот на услугата наведен во работниот налог на клиентот. Кога изречно ќе се побара пред седум (7) календарски денови од затворањето на инцидентот, AED ќе спроведе структурна анализа на потенцијалните причини за еден инцидент, или серија поврзани проблеми ограничени на производите и претплатите за облак на</li> </ul>	

Услуга	План
<p>клиентот кои влијаат врз други клиенти. Клиентот ќе биде одговорен за работата со тимот на Microsoft за обезбедување на материјали, како што се датотеките на дневниците за најава, трагите од мрежата или други дијагностички резултати. RCA се достапни само на барање преку инженер на AED усогласен со клиентот за инциденти кои влијаат врз производството. RCA ќе бидат обезбедени во рамките на десет (10) работни денови од барањето или ублажувањето на инцидентот, во зависност што ќе дојде прво.</p> <p><b>Забрзување на резултатите од работата:</b> Овие активности ги поттикнуваат деловните цели на клиентот во екосистемот на Azure за да се помогне во забрзувањето на реализацијата на вредностите на клиентот со цел да се подобри повратот на инвестицијата (ROI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Проактивна испорака на планови за подобрување на услугата.</u> AED ќе работи со клиентот за да одговори на тековните предизвици на клиентите преку анализа на новите трендови во партнерство со услужните тимови на Azure. Оваа анализа може да се фокусира на различни области, вклучително и на отпорноста на решенијата на клиентите, безбедноста, перформансите или оптимизацијата на трошоците и може да доведе до препораки што ќе треба да ги имплементира клиентот. Таа може да вклучува и активности како што се вежби за инциденти, ублажување на ризичната инфраструктура и поддршка за тестирање пред производството, како што е соодветно за фокусот на анализата. Во дванаесетмесечен период може да бидат побарани два (2) планови за подобрување на услугата (SIP).</li> <li>○ <u>Поддршка за критичните проекти на клиентот.</u> AED ќе соработува со други позиции усогласени со клиенти на Microsoft и со инженерските тимови на Azure за да ја забрза реализацијата на сите запишани претплати и да загарантира дека критичните проекти на клиентот ќе бидат активирани онака како што се планирани со тоа што ќе работи да го сведе на минимум времето за ангажирање соодветни тематски експерти на Azure, да ги отстрани инженерските блокатори каде што е можно и да го намали времето за ублажување на ескалираните инциденти.</li> <li>○ <u>Поттикнување ефикасни увиди и продлабочување на знаењето и експертизата на клиентот во тимовите за испорака на Azure.</u> Во сите запишани претплати, AED ќе ги</li> </ul>	

Услуга	План
<p>едуцира тимовите за испорака на поддршка на Azure за работата и техничките потреби на клиентот за да овозможи искуство по мерка со цел да се постигне исполнување на неговите деловни барања, да се поттикне побрзо ублажување на инцидентот и да се подобри целокупното искуство за поддршка за Azure на клиентот.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Влезни информации за советување на клиентот.</u> Microsoft обезбедува можности преку неколку комуникациски канали кои организацијата на клиентот може да ги користи за да поднесе информации во врска со еволуцијата на карактеристиките и услугите на Azure. Добиените влезни информации се прикажуваат директно на инженерското раководство за услугата на Microsoft. Тимот за искуство на клиентот на Azure (СХР) ги координира можностите за испорака на влезни информации. По активирањето на услугата на AED, тимот на СХР ќе воспостави дијалог со организацијата на клиентот преку доделениот управник со сметки за успех на клиентот за да ги воспостави комуникациските канали.</li> </ul> <p><b>Проширени карактеристики:</b> Овие карактеристики се ограничени на Клиентите со проширени карактеристики како што е дефинирано погоре. Само клиентите кои ја задоволуваат оваа дефиниција и кои се наведени како такви во работниот налог на клиентот имаат право да ги примат и овие карактеристики.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Надзор на платформата:</u> AED го користи знаењето за отпечатокот на клиентот на Azure и внатрешната телеметрија од повеќе од 20 услуги на Azure за да ги конфигурира надзорниците со специфични прагови поврзани со капацитетот, перформансите (како доцнење), поврзувањето (како што се грешки во овластувањето) или достапноста. Некои услуги на Azure може да бидат исклучени; клиентот може да побара список на покриени услуги од нивниот управник со сметки за успех на клиентот (CSAM) или од тимот на AED во текот на вклучувањето. AED ќе покрие најмногу седум (7) заеднички договорени „Сценарија за надзор“, кои се дефинирани како комплет ресурси на Azure кои поттикнуваат одредено дејство. Надзорниците и поставените прагови ја користат доверливата телеметрија на Microsoft Azure</li> </ul>	

Услуга	План
<p>и нема да бидат споделени или откриени на клиентот. Овие сценарија ќе бидат дефинирани во текот на шеесетдневниот период на вклучување на AED. Клиентот може целосно да учествува во процесот на дефинирање и да ги испорача сите побарани материјали. Надзорниците ќе бидат подготвени за тестирање во рок од 30 денови од крајот на периодот на вклучување. По завршувањето на тестирањето на надзорниците и откако Microsoft ќе му укаже на клиентот дека надзорниците се активирани, AED обезбедува покриеност 24/7 за да одговори и да ги испита активираниите надзорници врз основа на праг поставен од Microsoft преку вклучената карактеристика „Управување со кризи предводено од инженеринг“, дефинирана погоре. Ако клиентот не создал случај за поддршка, користејќи ја поддршка за решавање проблеми („PRS“) како што е наведено во описот на услугата наведена во работниот налог на клиентот за идентификуваниот проблем, тогаш тимот на AED ќе побара клиентот да создаде случај за поддршка за да ги олесни напорите за ублажување.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Постапување со застој на платформата:</u> За време на застој објавен од Azure, дефиниран како застој што влијае врз повеќе клиенти и е објавен како застој на порталот на Azure, AED ќе обезбеди приспособени комуникации до претходно идентификуваните контакти на клиентите за да ги информира за ситуацијата и за да обезбеди детали за тоа како застојот може да влијае врз нив кога ќе станат достапни. На барање на клиентот, AED ќе соработува со клиентот на активности за самостојно ублажување, како што е префрлање на друга зона на достапност, ако е соодветно.</li> <li>○ <u>Глобална поддршка „Запознај ме“ за инженерско управување со кризи:</u> Проширената глобална покриеност усогласена со клиентот за карактеристиката „Инженерско управување со кризи“ дефинирана во делот погоре се дава за да се овозможи поприспособено и попостојано искуство по примарното работно време. Ова подобро искуство може да се прошири на други карактеристики, доколку е соодветно. „Запознај ме“ е дефинирано како познавање на контекстот и околината на работата на клиентот со цел да се поттикне побрзо ублажување на</li> </ul>	

Услуга	План
<p>инцидентите и подобрување на целокупното искуство на клиентот со поддршката за Azure.</p> <p><b>Предуслови и претпоставки</b></p> <p>Покрај предусловите и претпоставките опишани во работниот налог на клиентот, испораката на услугите на Microsoft, опишани во ова дополнување, се заснова на следниве предуслови и претпоставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Изведбата на Microsoft на услугите на AED зависи од соработката на клиентот, активното учество и навременото завршување на доделените одговорности.</li> <li>○ Клиентот ќе одржува активен пакет за услуги за поддршка за претпријатија на Microsoft и договор за брз одговор на Azure во текот на времетраењето на ова дополнување.</li> </ul> <p><b>Карактеристики и испорака на функции</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Сите карактеристики се достапни само на англиски јазик.</li> <li>○ Испораката ќе биде далечински освен ако не е поинаку договорено на писмено. Онаму каде онлајн посетите се меѓусебно договорени и не се врз основа на претходно плаќање, Microsoft ќе му наплати на клиентот за разумните трошоци за патување и живот.</li> </ul> <p><b>Ограничувања и исклучоци за услугите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ако еден инцидент не е изолиран на организацијата на клиентот и влијае врз поголем дел на околината на Azure, инженерските ресурси за услугата нема да може да му дадат приоритет на обновувањето на услугата.</li> <li>○ Покриеноста на AED не важи за кои било локални технологии, кориснички уреди, клиентски софтвер на Microsoft или технологии за идентитет и автентикација.</li> </ul> <p><b>Усогласеност и опсег на услугите</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Правото на клиентот да ја добива услугата на AED, како што е опишано во ова дополнување, е предмет на усогласеност со одредбите и условите во работниот налог и ова дополнување.</li> <li>○ Услугите на AED се наменети за поддршка на користењето на запишаните претплати од страна на клиентот. Microsoft ќе ги испорача овие услуги само за интерни деловни потреби на клиентот. Microsoft нема да ги испорача овие услуги на клиентите на клиентот.</li> </ul>	



Услуга	План
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Нема да обезбедиме поддршка за кој било код што не е на Microsoft, или за кој било код што е приспособен од Microsoft, од клиентот или од продавач на трета страна.</li> </ul> <p><b>*Табелата во додатокот Б ги прикажува карактеристиките и трошоците за различните видови на клиенти.</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Одговор на Microsoft во врска со инцидент со компјутерската безбедност (MSCIR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Одговор на Microsoft во врска со инцидент со компјутерската безбедност („MSCIR“): Нуди глобална истрага и упатства за помош при проценката на опсегот на компјутерскиот напад, создавање отпорност и заштита од потенцијални компјутерски напади. Овие услуги помагаат во намалувањето на ризикот од насочени компјутерски напади и подобро ја ублажуваат штетата предизвикана од безбедносна криза. MSCIR мора да се купи како посебен додаток на постоен Договор за унифицирана поддршка бидејќи не е вклучен како дел од основниот пакет за Унифицирана поддршка за претпријатија. Во моментот на инцидентот, Microsoft ќе има интеракција со клиентот за да се дефинира конкретниот опсег и за да се одговори и да се управува со компјутерскиот напад. Во одредени итни околности, клиентот може да побара и да го овласти Microsoft да започне со испорака на услугите MSCIR пред купувањето или дефинирањето на опсегот на MSCIR-услугата („Договор за MSCIR“). Без разлика на сè што е во спротивност, ако клиентот го овласти Microsoft да започне со работа пред Договорот за MSCIR, клиентот се согласува дека (а) ќе ги преземе сите дејствија коишто се разумно неопходни за да се изврши Договорот за MSCIR колку што е најбрзо практично можно, (б) ќе остане целосно одговорен и се согласува да плати за дадените услуги пред извршувањето на Договорот за MSCIR, по фактура од Microsoft, и (в) Microsoft нема да биде одговорен за кои било дејствија или пропусти поврзани со одобрената работа што се случува пред потпишувањето и клиентот ги прифаќа сите поврзани ризици. Дополнителните информации поврзани со ангажманите на MSCIR (на пр., цени и обем на работа) или информациите кои се однесуваат на проактивните понуди, се достапни преку управникот со сметки за успех на клиентот (CSAM).</li> </ul> </li> </ul>	+

+ - *Дополнителна услуга која може да се купи.*

+<sup>1</sup> - *Дополнителна услуга која може да се купи до ограничен максимален квалитет.*

## 2.5 Поддршка за повеќе земји

Преглед на услуги за поддршка на повеќе земји

Нашата поддршка за повеќе земји нуди помош за различни локации за поддршка, како што е наведено во соодветните Работни налози. Еве анализа на структурата за поддршка за повеќе земји:

- **Домаќин:** Ова се однесува на локацијата за поддршка каде што сте се регистрирале за базата за унифицирана поддршка преку работниот налог.
- **По текот:** Ова е локација за поддршка наведена во Работниот налог, различна од локацијата на домаќинот, каде што може да добивате услуги за унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft според купените услуги за локацијата.

## Како да купите

Овој документ ги опишува достапните услуги за поддршка на повеќе земји. Специфичните услуги и нивните количини, доколку е применливо, ќе бидат наведени во придружниот налог за работа според локацијата за поддршка.

Услугите опишани тука може да се испорачаат до соодветната локација за поддршка, согласно со Работниот налог и, ако е применливо, да се достават од страна на домаќинот. Ова е дел од вашиот договор за Унифицирана поддршка на претпријатија на Microsoft, со следниве измени:

- **Услуги за основен пакет:** Освен ако не е поинаку наведено, Услугите за основни пакети (означени со „✓“) ќе бидат достапни на вашите назначени места за поддршка или како што се доделени на локациите за поддршка од страна на домаќинот на налогот за работа на домаќинот.
- **Реактивни услуги:** Овие услуги може да се испорачаат далечински на локации, вклучително и на Домаќинот и други.

Достапноста на опционални услуги (означени со „+“ во горните табели за поддршка) е:

- **Проактивни услуги:**
  - Можеби ќе ви се обезбедат Проактивни услуги, чија количина ќе биде наведена во Налогот за работа и достапна во Локацијата за поддршка наведена во Налогот за работа.
  - Локациите на проактивни услуги за даночен исклучок ќе бидат идентификувани во Налогот за работа за тој договор за надополнување.
  - **Советник за технологија за поддршка (STA):** Услугите на STA ќе бидат достапни во локациите за поддршка назначени во вашиот работен налог.
- **Услуги за одржување – анализа на причините за коренот:** Купените услуги ќе бидат достапни за вработените во назначените локации за поддршка.
- **Подобрени решенија:** Сите подобрени решенија може да се купат за употреба или во Локациите за поддршка на домаќинот или низводно, во зависност од достапноста. Може да се применат други ограничувања.
- **Други купени услуги за поддршка:** Ваквите услуги ќе бидат достапни во локациите за поддршка назначени во вашиот работен налог.

## Дополнителни правила и услови за поддршка за повеќе земји

Како дополнување на одредбите и условите наведени во овој документ и во вашиот Работен налог, испораката на нашите услуги се заснова на следниве предуслови и претпоставки:

- **Далечински проактивни услуги:** Може да им дозволиме на вработените во неназначените локации за поддршка да учествуваат во оддалечени проактивни услуги што се купени за домаќинот или локацијата за низводна поддршка и се назначени во налогот за работа. Microsoft го задржува правото да дозволи такво учество.
- **Размена на проактивни кредити:** Проактивните кредити можат да се разменуваат само помеѓу домаќините и локациите за низводна поддршка наведени во вашиот налог за работа, освен како што е наведено. Сите размени ќе бидат спроведени врз основа на тековните валути и стапки за проактивни кредити на соодветните локации за поддршка. Тековните цени може да ги обезбеди вашиот претставник на Microsoft. Секоја размена што резултира со фракциони проактивни кредити ќе се заокружи до најблиската единица. Проактивните кредити не смеат да се разменуваат во или од земји-исклучоци.

- **Даночни обврски:** Клиентот е единствено одговорен за сите даночни обврски што произлегуваат како резултат на дистрибуција или размена на купени услуги за поддршка помеѓу домаќинот и локацијата(ите) за низводна поддршка.
- **Промени или размени на услуги:** За сите промени на услугите или размена извршена за време на траењето на работниот налог може да е потребен писмен договор.
- **Унифициран систем на наплата и поделено фактурирање:** Овие карактеристики се предвидени да им обезбедат на нашите клиенти поголема флексибилност, погодност и контрола врз нивните трансакции. Нашиот унифициран систем на наплата ги подобрува ефикасноста и прецизноста на фактурирањето и процесот на оданочување. Во меѓувреме, нашата карактеристика за поделено фактурирање овозможува трансакциите да се делат на повеќе фактури според различните критериуми, како видот на производ, датумот на испорака или локацијата на клиентот.

## 2.6 Дополнителни одредби и услови

### Предуслови и претпоставки за услугите за унифицирана поддршка

Услугите за унифицирана поддршка се испорачуваат врз основа на следниве предуслови и претпоставки.

- **Реактивни услуги за основен пакет:** Овие услуги се испорачуваат далечински на локациите на вашите назначени лица за контакт. Сите услуги се обезбедуваат далечински до вашите локации во државата назначена во вашиот работен налог, освен ако не е поинаку наведено во писмена форма.
- **Јазик на услугите:** Реактивни услуги на Основниот пакет се испорачуваат на англиски и, каде што е достапно, може да се испорачаат на вашиот говорен јазик. Сите услуги се обезбедуваат на говорниот јазик на локацијата за услуги на Microsoft, што ги обезбедува услугите, или на англиски, освен ако не е поинаку договорено во писмена форма.
- **Поддржани производи:** Нудиме поддршка за сите верзии на комерцијални објавените, општо достапните производи со софтвер на Microsoft и онлајн услуги што сте ги купиле. Ова е засновано на декларираниите записи и договори за лиценцирање и/или идентификаторот на сметката за наплата во Додатокот А од Работниот налог и се идентификувани во Условите за производот, коишто повремено се објавуваат од страна на Microsoft.
- **Пилоти, предизданија и бета-производи:** Услугите за поддршка повремено може да вклучуваат прегледи, бета-верзии или други понуди на пилот-услуги, понудени од Microsoft за изборна проценка (секоја поединечно се нарекува „Пилот“). Вашето учество во пилотите е изборно и ви е овозможено согласно со уловите за Професионални услуги од Условите за производи на Microsoft, коишто веќе се инкорпорирани во вашиот договор и согласно со дополнителните услови што важат за пилотите. Сите пилотите не се достапни на сите локации.
- **Користење на услугите:** Сите услуги, вклучувајќи ги и сите дополнителни услуги купени како дел од Работниот налог за поддршка и за време на неговото траење, се одземаат ако не се искористат во текот на периодот за применливиот Работен налог.
- **Закажување на услугите:** Закажувањето услуги зависи од достапноста на ресурсите, а работилниците може да се подложни на откажување ако не се исполнат минималните нивоа на регистрација.
- **Далечински пристап:** Може да пристапиме до вашиот систем преку далечинска врска за да ги анализираме проблемите на ваше барање. Нашите вработени ќе пристапат само до оние

системи кои што ќе одобрите вие. За да може да користите помош на далечинско поврзување, мора да ни доставите соодветен пристап и неопходна опрема.

- **Податоци од клиентите:** Некои услуги може да ни налагаат да ги чуваме, обработуваме и да пристапиме до вашите податоци како клиенти. Кога го правиме тоа, ние користиме технологии одобрени од Microsoft, кои се во согласност со нашите политики и процеси за заштита на податоците. Ако побарате да користиме технологии кои не се одобрени од Microsoft, вие разбирате и се согласувате дека сте целосно одговорни за интегритетот и безбедноста на вашите податоци како клиенти и дека Microsoft не презема никаква одговорност во врска со употребата на технологии кои не се одобрени од Microsoft.
- **Политика за откажување:** Ако побарате откажување на претходно закажана услуга, тоа мора да се направи најмалку 14 дена однапред за целосно рефундирање каде што е достапно. Откажувањата извршени од 6 до 13 дена однапред ќе се наплатат 50 % од трошокот за услугата. За секое откажување направено 5 дена или помалку однапред ќе мора да се плати целосниот трошок (100 %) од трошокот за услугата.
- **Дополнителни услуги:** Кога купувате дополнителни услуги, можеме да побараме вклучување на управувањето со испорака на услуги за да се олесни испораката. Сите дополнителни услуги можеби не се достапни во вашата држава. Ве молиме контактирајте го вашиот ресурс за испорака на услуги, заради детали.
- **Размена на услуги:** Ако нарачавте еден вид на услуга со Флекс додаток и сакате да ја замените со друг, може да примените еквивалентна вредност на алтернативна услуга каде што е достапна и да се согласите со вашиот ресурс за испорака на услуги.
- **Пристап со код:** Се согласувате дека само код што не е во сопственост на Microsoft, а за кој ни обезбедувате пристап е кодот што е во ваша сопственост. Услугите може да вклучуваат испораки на услуги, совети и упатства поврзани со кодот што го поседувате вие или Microsoft, или директно обезбедување други услуги за поддршка.
- **Реактивни услуги:** При обезбедување на Реактивни услуги, Microsoft не обезбедува код од кој било вид, освен примерок кодот. Вие ќе ги преземете сите ризици поврзани со спроведувањето на секој код испорачан од Microsoft во изведбата на услугите за поддршка и ќе бидете одговорни за сето тестирање, контроли, потврда на квалитет, усогласеност со прописи или стандарди, одржување, распоредување и други практики поврзани со кодот испорачан од Microsoft во изведбата на услугите за поддршка целосно или делумно, во вашата околина на Microsoft, или кое било распоредување.
- **Барања за платформата:** Може да има минимални барања за платформата за купени услуги.
- **Испорака на услуги:** Услугите можеби не се доставуваат до вашите клиенти. Онаму каде онлајн посетите се меѓусебно договорени и не се врз основа на претходно плаќање, ние ќе ви наплатиме за разумните трошоци за патување и живот.
- **Услуги за поддршка на GitHub:** Ваквите услуги ги испорачува GitHub, Inc., филијала во целосна сопственост на Microsoft Corporation. Без оглед на сè што е спротивно во вашиот работен налог, Изјавата за заштита на личните податоци на GitHub и Додатокот за заштита на податоците на GitHub и Безбедносниот прилог ќе важат за вашата набавка на Услугите за поддршка на GitHub.
- **Комуникации со корисниците:** Се согласувате дека можеме да им испратиме на вашите корисници информации на важечка и активна адреса на е-пошта на компанија во врска со производите и функциите преку материјал идентификуван како безбедносни ажурирања, билтени, блогови, безбедносни информативни состаноци, услужни комуникации и слична документација. Вашите корисници ќе имаат соодветен механизам за одбивање на таквата комуникација.

- **Дополнителни предуслови и претпоставки:** Тие може да се наведени во релевантните додатоци.

## 2.7 Вашите одговорности

### Вашите одговорности:

Покрај тие што се наведени во соодветните додатоци, ги имате следниве одговорности. Непридржувањето може да доведе до доцнење на услугата:

- **Администратор за услуги за поддршка:** Ќе назначите именуван администратор за услугите за поддршка, кој ќе го води вашиот тим и ќе управува со сите ваши активности за поддршка, вклучувајќи ги внатрешните процеси за поднесување барања за инциденти, адресирани до нас.
- **Услуги за поддршка за повеќе земји:** Ако купите услуги за поддршка за повеќе земји, ќе назначите именуван администратор за услугите за поддршка за локацијата за поддршка на вашиот домаќин. Тој ќе го води вашиот тим и ќе управува со сите ваши активности за поддршка, вклучувајќи ги внатрешните процеси за поднесување барања за инциденти, адресирани до нас. Можеби ќе треба и да назначите именуван администратор на услуги за поддршка на други локации за поддршка.
- **Контакти за реактивна поддршка:** Според потребите, можете да назначите именувани реактивни контакти за поддршка, кои ќе создаваат барања за поддршка преку веб-страницата за поддршка на Microsoft или телефонски. Администраторите на облакот за вашите услуги засновани на облак, исто така можат да поднесат барања за поддршка во облак, преку соодветните портали за поддршка.
- **Барања за поддршка за онлајн услуги:** Администраторите на облакот мора да поднесат барања за онлајн услуги преку соодветниот портал за поддршка за онлајн услуги.
- **Поднесувања барања за услуги:** Кога се поднесува барање за услуга, контактите за реактивна поддршка треба да имаат основно разбирање за проблемот и да можат да го репродуцираат. Ова ќе му помогне на Microsoft при дијагностицирањето и при испитувањето на проблемот. Овие контакти треба да имаат и познавања за поддржаните производи на Microsoft и вашата околина на Microsoft за да помогнат при решавањето на проблемите со системот и да му помогнат на Microsoft при анализирањето и решавањето на барањата за услугите.
- **Утврдување и решавање проблеми:** При поднесување на барање за услуга, вашиот контакт за реактивна поддршка можеби ќе треба да изврши одредување на проблемот и активности за решавање, според барањето од нас. Овие активности може да опфаќаат реализација на мрежно следење, зафаќање пораки за грешки, прибирање информации за конфигурации, промена на конфигурации на производи, инсталација на нов софтвер или компоненти или модификација на процеси.
- **Планирање услуги:** Се согласувате да соработувате со нас во планирањето на користењето на услугите, врз основа на услугите кои сте ги купиле.
- **Ажурирања за контакт:** Се согласувате да не известите за какви било промени на именуваните контакти, наведени во вашиот Работен налог.
- **Управување со податоци:** Вие сте одговорни за поддршка на вашите податоци и реконструкција на изгубени или изменети датотеки како резултат на катастрофални дефекти. Треба и да ги имплементирате неопходните постапки за заштита на интегритетот и безбедноста на вашиот софтвер и податоци.

- **Повратни информации:** Кога е можно, се согласувате да одговорите на анкетите за задоволство на клиентите што повремено може да ги обезбедуваме во врска со услугите.
- **Трошоци:** Вие сте одговорни за сите патни и други трошоци коишто ќе ги направат вашите вработени и договарачи.
- **Дополнителни одговорности:** Ресурсот за испорака на услуга може да побара од вас да извршите други одговорности за конкретната услуга што сте ја купиле.
- **Услуги во облак:** Кога ги користите услугите во облак како дел од оваа поддршка, морате или да купите, или да имате постоечка претплата, или план за податоци, за важечка онлајн услуга.
- **Барања за проактивни услуги:** Вие се согласувате да поднесувате барања за проактивни услуги и подобрени решенија, заедно со сите потребни или применливи податоци, најдоцна во рок од 60 дена пред истекот на датумот на истекување на важечкиот налог за работа.
- **Пристап:** Вие се согласувате да му дадете на нашиот тим за испорака на онлајн услуги разумен телефонски и брз интернет пристап и пристап до вашите внатрешни системи и дијагностички алатки, доколку е применливо.

## **Додаток А: Графикони со видови на сериозност**

Овој додаток содржи серија графикони што овозможуваат визуелен приказ на видовите и нивоата на сериозност на инцидентите. Имајте предвид дека овие графикони се дополнителни и се наменети како дополнителни увиди за нивоата на сериозност на инцидентите. Треба да се користат заедно со главниот текст за сеопфатно разбирање на темата.



## Реактивна поддршка – видови на сериозност на инцидентите

За поддршка за разрешување проблеми, разгледајте ги ситуациите за сериозност на ситуација во графиконот подолу:

Сериозност и ситуација	Реакција од наша страна	Реакција од ваша страна
<p><b>Сериозност 1</b></p> <p>Пад на критичен деловен систем:</p> <p>Бизнис во ризик. Целосно губење на критична апликација или решение.</p> <p>Потребно е внимание веднаш</p>	<p>Azure компоненти<sup>1</sup></p> <p>- Одговор на првиот повик за 15 минути или помалку</p> <p>Сите други производи и услуги - Одговор на првиот повик за еден час или помалку</p> <p>Назначен е ресурс<sup>2</sup> за критичната ситуација</p> <p>Континуирано ангажман 24/7<sup>3</sup></p> <p>Брзо кревање на итноста во Microsoft кај тимови на производот</p> <p>Известување до нашите високи раководни лица, по потреба</p>	<p>Известување до нашите високи раководни лица, по наше барање</p> <p>Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираното вложување напори 24/7<sup>3</sup></p> <p>Брз пристап и одговор</p> <p>Се поднесува по телефон или преку веб-страница</p>
<p><b>Сериозност А</b></p> <p>Деградиран критички деловен систем:</p> <p>значителна загуба или деградација на услугите</p> <p>Потребно е внимание во рок од еден час</p>	<p>Прв одговор на повикот по еден час или пократко</p> <p>Надзор на критична ситуација<sup>2</sup></p> <p>Континуирано ангажман 24/7<sup>2</sup></p>	<p>Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираното вложување напори 24/7<sup>3</sup></p> <p>Брз пристап и одговор</p> <p>Се поднесува по телефон или преку веб-страница</p>
<p><b>Сериозност В</b></p> <p>Умерено влијание врз работата:</p> <p>Умерена загуба или деградација на услугите, но работата може разумно да продолжи во ограничени услови</p> <p>Потребно е внимание во рок од два работни часа<sup>4</sup></p>	<p>Прв одговор на повикот по два часа или пократко</p> <p>Труд само во текот на работното време<sup>4</sup></p>	<p>Доделување соодветни ресурси за да се порамни со напорот на Microsoft</p> <p>Пристап и одговор од овластеното лице за контрола на промената во рок од четири работни часа</p> <p>Се поднесува по телефон или преку веб-страница</p>

Сериозност и ситуација	Реакција од наша страна	Реакција од ваша страна
<p><b>Сериозност С</b></p> <p>Помало влијание врз бизнисот:</p> <p>Значително функционирање со помали или без пречки во услугите</p> <p>Потребно е внимание во рок од четири работни часа<sup>4</sup></p>	<p>Прв одговор на повикот по четири часа или пократко</p> <p>Труд само во текот на работното време<sup>4</sup></p>	<p>Прецизни информации за контактот на сопственикот каде се појавил случајот</p> <p>Реакција во рок од 24 часа</p> <p>Се поднесува по телефон или преку веб-страница</p>

<sup>1</sup> Наведеното време на одговор за вашите компоненти на Azure не ги опфаќа Azure StorSimple, GitHub AE, Azure Communication Services или управување со наплатата и претплатата.

<sup>2</sup> Ресурсите за критична состојба помагаат во брзото решавање на проблемите преку ангажирање на случаи, ескалација, наоѓање ресурси и координација.

<sup>3</sup> Можеби ќе треба да го намалиме нивото на сериозност ако не може да обезбедите соодветни ресурси или одговори коишто ќе ни овозможат да продолжиме со вложување напори за решавање на проблемите.

<sup>4</sup> Работното време вообичаено се дефинира како од 09:00 до 17:30 часот по локално стандардно време, со исклучок на празници и викенди. Работното време може малку да се разликува во вашата држава.

## Унифициран подобрен одговор - видови на сериозност на инцидентите

За поддршка за разрешување проблеми, разгледајте ги ситуациите за сериозност на ситуација во графиконот подолу:

Сериозност и состојба на унифицираниот подобрен одговор	Реакција од наша страна	Реакција од ваша страна
<b>Сериозност 1</b>	Azure компоненти <sup>1</sup>	Известување до нашите високи раководни лица, по наше барање
Пад на критичен деловен систем:	- Одговор на првиот повик за 15 минути или помалку	
Бизнис во ризик. Целосно губење на критична апликација или решение.	Сите други производи и услуги - Одговор на првиот повик за 30 минути или помалку	Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираното вложување напори 24/7 <sup>3</sup>
Потребно е внимание веднаш	Автоматски доделен виш раководител за инциденти <sup>2</sup>	Брз пристап и одговор
	Континуирано ангажман 24/7 <sup>3</sup>	Се поднесува по телефон или преку веб-страница
	Брзо кревање на итноста во Microsoft кај тимови на производот	
	Известување до нашите високи раководни лица, по потреба	
<b>Сериозност А</b>	Прв одговор на повик во рок од 30 минути или пократко	Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираното вложување напори 24/7 <sup>3</sup>
Деградиран критички деловен систем:	Автоматски <sup>2</sup> доделен виш раководител за инциденти	

значителна загуба или деградација на услугите	Континуирано ангажман 24/7 <sup>2</sup>	Брз пристап и одговор Се поднесува по телефон или преку веб-страница
Потребно е внимание во рок од 30 минути		

<sup>1</sup> Наведеното време на одговор за компонентите на Azure на клиентот не ги покрива американските државни Azure StorSimple во облак, GitHub AE, A40, Azure Media Services, Azure Stack, Test Base for M365, Microsoft Mesh или Universal Print.

<sup>2</sup> Ресурсите за подобро управување со инциденти помагаат во брзото решавање на проблемите преку ангажирање на случаи, ескалација, наоѓање ресурси и координација.

<sup>3</sup> Microsoft можеби ќе треба да го намали нивото на сериозност ако не може да обезбедите соодветни ресурси или одговори коишто ќе овозможат Microsoft да продолжи со вложување напори за решавање на проблемите.

### Брз одговор – видови на сериозност на инцидентите

За поддршка за разрешување проблеми, разгледајте ги ситуациите за сериозност на ситуација во графиконот подолу:

Тежина и ситуација на брз одговор	Реакција од наша страна	Реакција од ваша страна
<p><b>Сериозност 1</b></p> <p>Пад на критичен деловен систем: Бизнис во ризик. Целосно губење на критична апликација или решение Губење на главниот деловен процес и работата не може разумно да продолжи Потребно е внимание во рок од 15 минути</p>	<p>Прв одговор на повик во рок од 15 минути или пократко Континуирано вложување напори 24x7<sup>1</sup> Пристап до искусните стручњаци на Microsoft<sup>2</sup> Брза ескалација во рамките на Microsoft до работните тимови за cloud услуги</p>	<p>Известување до нашите високи раководни лица, по наше барање Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираниот труд 24/7<sup>1</sup> Брз пристап и одговор</p>
<p><b>Сериозност А</b></p> <p>Деградиран критички деловен систем: значителна загуба или деградација на услугите</p>	<p>Известување до нашите високи раководни лица, по потреба</p>	

<sup>1</sup> Microsoft можеби ќе треба да намали од 24x7 ако не може да обезбедите соодветни ресурси или одговори коишто ќе овозможат Microsoft да продолжи со вложување напори за решавање на проблемите.

<sup>2</sup> Услугите за решавањето на проблемот на Брзиот одговор се единствено достапни на англиски и јапонски јазик.

## Управување со настани на Azure – видови на сериозност на инцидентите

За решенијата за облак на Azure, во текот на настанот, барањата за услуга за инциденти поврзани со настанот треба да се поднесат преку порталот на Microsoft Azure, вклучувајќи го АЕМ во описот на случајот.

Сериозност и ситуација	Реакција од наша страна	Реакција од ваша страна
<p><b>Сериозност 1</b></p> <p>Пад на критичен деловен систем: Бизнис во ризик. Целосно губење на критична апликација или решение Губење на главниот деловен процес и работата не може разумно да продолжи</p> <p>Потребно е внимание во рок од 15 минути</p>	<p>Одговор на прв повик за 15 минути или помалку и брза ескалација кај Microsoft<sup>2</sup></p> <p>Ресурс за критична ситуација се доделува во рок од 30 минути или пократко. Континуирано вложување напори 24x7<sup>1</sup></p> <p>Пристап до искусните специјалисти на Microsoft и брза ескалација во рамки на Microsoft до производните тимови</p>	<p>Известување до нашите високи раководни лица, по наше барање</p> <p>Доделување соодветни ресурси за да се одржи континуираниот труд 24/7<sup>1</sup></p> <p>Брз пристап и одговор</p>
<p><b>Сериозност А</b></p> <p>Деградиран критички деловен систем: значителна загуба или деградација на услугите</p>	<p>Ангажирање инженери за поддршка кои имаат познавање за вашата конфигурација на решението. Каде што е применливо, тие инженери можат да помогнат и да го насочат процесот на управување со инциденти</p> <p>Известување до нашите високи раководни лица, по потреба</p>	

<sup>1</sup> Microsoft можеби ќе треба да го намали ангажманот од 24x7 ако не сте во состојба да ги обезбедите соодветните рерурси или одговори, за да ни овозможите да продолжиме да вложуваме напори за решавање на проблемите.

<sup>2</sup> Услугите за поддршка на AEM се достапни само на англиски јазик.

Microsoft ќе обезбеди резиме по настанот за сите случаи отворени за време на прозорецот за реактивна поддршка и ќе се погрижи овие случаи да се решат.

## Додаток Б: Услуги за управување со успехот

Овој додаток содржи серија графикони што овозможуваат визуелен приказ на столбовите, активностите и резултатите на Услугите за управување со успехот.

### Услуги за управување со успехот

- Услугите за управување со успехот се вклучени во договорот, освен ако не е тука поинаку наведено или во вашиот Работен налог.
- Услугите за управување со успехот се обезбедуваат дигитално или од управниците со сметки за успех на клиентите.
- Ваквите ресурси може да работат или далечински или на локација на вашата локација и функционираат заедно со испораката на следниве активности:

Столбови	Активности	Опис на активност
<p><b>Состојба на решението:</b> Целта е да ви помогнеме максимално да ги искористите инвестициите во облакот на Microsoft, така што ќе се погрижиме да бидат здрави, оптимизирани и отпорни. Преку нашето Управување со програмата за здравствената состојба на клиентите, соработуваме со вас со планирање и имплементирање дејства и препораки што ќе ја подобрат оперативната состојба на вашите решенија за облакот на Microsoft. Ги користиме нашите знаења за Управување со проблеми за да ви помогнеме да ги идентификувате и да ги решите повторливите проблеми што влијаат врз изведбата и доверливоста на облакот. Исто така, ви помагаме да бидете подготвени за катастрофа, така што спроведуваме редовни активности за да ви помогнеме да се подготвите</p>	Управување со програмата за здравствената состојба на клиентите	Подобрете ја и забрзајте ја здравствената состојба на клиентот со фокусирање на поедноставувањето на оперативната успешност.
	Управување со проблеми	Идентификувајте и реагирајте на критичните проблеми, создавајте и/или генерирајте увиди за соодветно решавање
	Проактивна отпорност	Подобрете ја отпорноста, како на пример способноста на системот за издржување дефекти и брзо враќање, минимизирање на влијанието на клиентите и деловните резултати

## Unified Enterprise Support Services Description

<p>за поголеми инциденти и проблеми што би можеле да ви ги прекинат деловните операции.</p> <p>Понатаму, ви препорачуваме да се ангажирате со нас при прегледувањето на вашите отпорност и безбедност за полесно идентификување на и справување со можностите за подобрување на отпорноста и безбедноста на вашите клучни деловни функции што зависат од облакот.</p>	Проактивна безбедност	Подобрете ги безбедноста и усогласеноста преку имплементирање на безбедносните решенија на Microsoft.
	Подготвеност за катастрофи	Се грижиме клиентите да бидат подготвени за кризи и го организираме тимот на Microsoft
<p><b>Прифаќање и планирање:</b> Ви помагаме при планирањето и имплементирањето на технологиите од облакот што ви ја трансформираат организацијата. Ви обезбедуваме услуги за управување со програмата за успех што ви помагаат да ги достигнете целите на технологијата и бизнисот. Ви помагаме да ги забрзате имплементацијата, прифаќањето и остварувањето на вредноста на технологиите во облакот на Microsoft.</p> <p>Исто така, ви помагаме да ја подобрите состојбата на инвестициите во облакот на Microsoft преку услугите за управување со програмата за здравствената состојба на клиентите. Ви помагаме да ги идентификувате можностите за намалување на трошоците за облак и софтвер преку услугите за оптимизација на технологијата.</p> <p>Ве информираме за важните ажурирања на производите, безбедноста, услугите и карактеристиките преку ажурирања на технологијата и безбедноста. Ви нудиме упатства и помош при решавањето на проблемите со технологијата преку услугите за управување со животниот циклус.</p>	Управување со програмата за успех	Управување со односот и постојаната организација на тековното планирање, подредување и проверување на сметките/вредностите, како што е утврдено во плановите за успех на клиентите.
	Оптимизација на технологијата	Максимизирање на инвестициите на клиентите преку оптимизација на облакот
	Технолошки и безбедносни ажурирања	Инвестициите и инфраструктурата на облакот постојано се ажурираат на најновите верзии
	Услуги за управување со животниот циклус	Погрижете се клиентите да имаат ажуриран план за управување со животниот циклус
<p><b>Ексклузивно партнерство:</b> Соработуваме со вас како партнери, во споделување на одговорноста и на наградите на вашите инвестиции на Microsoft. Создаваме силни врски помеѓу вашите извршни директори и нашите, за да може да ви ги разбереме целите и да ви ги поддржиме програмите за успех. Нудиме услуги што ви помагаат да планирате и да испорачувате конкретни резултати со технологиите во облак на Microsoft. Ви помагаме да станете и да трчате побргу, да ги искористите решенијата во облакот до максимум и да постигнете повеќе со Microsoft.</p>	Управување со односот со клиентите	Течен и успешен однос помеѓу клиентот и Microsoft

© 2024 Microsoft Corporation. Сите права се задржани. Секоја употреба или дистрибуција на овие материјали без изречно одобрување од Microsoft Corp.е строго забранета.

Microsoft и Windows се регистрирани трговски марки на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

Имињата на реалните компании и производи споменати тука може да се трговски марки на нивните сопственици.